

ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ

Шифра на плаќање	Опис на шифра на плаќање
010	Уплати по основ на купување акции помеѓу брокерски куќи
011	Уплата на сметка на клиент по негово барање од продажба на акции
012	Готовинска уплата за купување на акции
020	Уплати по основ на купување обврзници од Централен депозитар
022	Готовинска уплата за купување на обврзници
030	Прилив на основа продавање акции помеѓу брокерските куќи
031	Прилив од Централен депозитар на основа продажба на обврзници
040	Готовинска исплата од продажба на акции
050	Префрлање на берзанска и брокерска провизија од клиентска на главна сметка
060	Други неспомнати плаќања и уплати на клиентска сметка во брокерска куќа
101	Исплата на нето плата со безготовински пренос на средства
112	Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со обични акции
113	Исплата на дивиденда со безготовински пренос на средства на акционери со приоритетни акции
123	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Управен одбор
124	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на Надзорен одбор
125	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства на член на други одбори и комисии
131	Исплата на заработувачка со безготовински пренос на средства остварена преку студентска или младинска задруга
141	Исплата на пензии со безготовински пренос на средства
151	Исплата на топол оброк со безготовински пренос на средства
161	Исплата на надомест со безготовински пренос на средства за превоз до и од работно место
171	Исплата на надомест за регрес со безготовински пренос на средства
180	Исплата на други лични примања во готово
184	Социјална помош
185	Примања на инвалиди
188	Дневници и трошоци за службени патувања
189	Теренски додатоци за време на работа и престој на терен
193	Надомест во случај на смрт на член на семејството, повреда и боледување
197	Исплата на други лични примања со безготовински пренос на средства за кои постојат услови
200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти освен по основ на инвестиции
210	Плаќање по основ на промет на производи и стока купена во малопродажба
211	Плаќање по основ на промет на производи и стока купена во големопродажба
220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти освен по основ на инвестиции
221	Плаќање по основ на извршени услуги по основ на банкарски картички

230	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјекти по основ на инвестиции
240	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти по основ на инвестиции
241	Плаќање на обврски пред прием на фактура
242	Плаќање по основ на извршени маркетинг услуги помеѓу правните субјекти
243	Плаќање по основ на извршени консултански услуги помеѓу правните субјекти
244	Плаќање по основ на извршени интелектуални услуги помеѓу правните субјекти
245	Плаќање по основ на извршени сметководствени услуги помеѓу правни субјекти
250	Аванси
260	Плаќање на правните субјекти по основ на осигурување на средства(платена премија)
261	Плаќање на правните субјекти по основ на исплатена штета
262	Други неспомнати плаќања на правни субјекти по горенеспомнати основи
270	Уплата на средства на правни лица за основачки влог
271	Уплата на средства за сопствен траен влог
272	Уплата на средства за покривање на загуба
280	Плаќања на/од физички лица по основ на промет на стоки
281	Плаќања на/од физички лица по основ на промет на услуги
282	Плаќања на/од физ.лица по основ на осигурување(платена премија)
283	Плаќање (исплата) и надомести на штета на/од физички лица
284	Уплата на средства на физички лица за основачки влог
285	Уплата на средства на физички лица за сопствен траен влог
286	Уплата на средства на физички лица на тековна сметка
287	Автом.реорочување на средства на депозит или штедна книшка за физички лица преку трансакциска сметка
288	Уплата на средства на физички лица на сметка на правни лица за фиксни режиски трошоци
289	Други плаќања на/од физички лица
290	Плаќања по судски решенија и други извршни налози
292	Плаќање на/од физички лица по основ на извршени консултански услуги
293	Плаќање на/од физички лица по основ на извршени интелектуални услуги
294	Плаќање на/од физички лица по основ на извршени сметководствени услуги
410	Плаќање со компензација
420	Плаќање со цесија
430	Плаќање со преземање на долг
431	Плаќање со асигнација
437	Плаќање на средства по основ на депозит кај НБРМ
444	Плаќање средства (денарска противвредност)за купување девизи од НБРМ
448	Плаќање (пренос на средства)од банка на основа одобрен кредит за ликвидност на банка
450	Плаќање на средства на основа одобрување кредит за ликвидност од банка на штедилница
454	Пл.на средства на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница на банка
456	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметка на една на сметка во друга банка
457	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од една или повеќе сметки на трансакциска сметка во рамки ма иста банка
458	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметки на повеќе банки на иницијално блокирана сметка
459	Плаќање (пренос) на средства по други неспомнати основи
460	Плаќање на средства на основа одобрен краткорочен денарски кредит на правно лице

461	Плаќање на средства на основа одобрен инвестиционен денарски кредит на правно лице
462	Плаќање на средства на основа одобрен кредит од девизен квалитет
463	Плаќање на средства на основа одобрен рамковен револвинг кредит - лимит
464	Плаќање на средства на основа одобрен станбен кредит на население
465	Плаќање на средства на основа одобрен потрошувачки кредит на население
467	Плаќање (пренос) на средства по други кредитни основи
468	Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на правно лице
469	Плаќање на средства по основ на дадена позајмица на физичко лице
470	Плаќање на средства во депозит од банка на банка
471	Плаќање (пренос) на средства од депозит по видување на правно лице на сметка на банка
472	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на правно лице на сметка на банка
475	Плаќање (пренос) на средства од сметка по видување на физичко лице на сметка на банка
476	Плаќање (пренос) на средства од орочен депозит на физичко лице на сметка на банка
479	Плаќање на средства (денарска противвредност) за откуп на средства од девизен квалитет преку девизен пазар
486	Плаќање (пренос)на средства од депозит на физичко лице на сметка на друго физичко лице
489	Други плаќања (пренос на средства од депозит) на физички лица
491	Враќање (по користење средства) од сметка за Задолжителна резерва на штедилница кај НБРМ
493	Враќање (по користење) средства од банка на основа ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
494	Враќање(по користење)средства од штедилница на основ ломбарден кредит за ликвидност одНБРМ
499	Враќање на средства (од штедилница) на основа користен креит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
500	Враќање на средства (од штедилница) на основа одобрен кредит за ликвидност од штедилница со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
510	Враќање на средства на основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице
511	Враќање на средства на основа користен инвестиционен денарски кредит на правно лице
512	Враќање на средства на користен кредит од девизен квалитет
513	Враќање на средства на основа користен рамковен револвинг кредит - лимит
514	Враќање на средства на основа користен станбен кредит на население
515	Враќање на средства на основа користен потрошувачки кредит од население
516	Враќање на средства на основа користен кредит од индивид.уални земјоделски производи и сточари
517	Враќање (пренос на средства) по користени кредити од банки по други основи
520	Враќање на средства во депозит од банка на банка
521	Враќање средства во депозит по видување на правно лице кај банка на сметка на правно лице
522	Враќање средства во орочен депозит на правно лице (кај банка) на сметка на правното лице
525	Враќ.на сред.по други основи на правно лице на с-ка во иста банка
526	Враќање на средства по други основи на правно лице на сметка во друга банка
527	Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во иста банка
528	Враќање на средства по други основи на сметка на физичко лице во друга банка
529	Враќање на средства од физичко лице на штедилница по користен краткорочен денарски кредит
530	Враќање на средства од правно лице на штедил.по користен краткорочен ден.кред
532	Враќање на средства во депозит на правно лице од штедилница
540	Плаќање по запрени обврски, уплати за солидарни или хуманитарни цели,донации и спонзорства
541	Запрени членарини од нето плати

543	Запрени членарини од други лични примања
546	Запирање за обврски од нето плати на основа судско решение и други задршки по основ на закон
552	Запирања за обврска од пензии на основа судско решение
554	Други запирања од други лични примања
560	Уплати за солидарни и хуманитарни цели
561	Уплати за спонзорства
562	Уплати за донации
563	Уплати за други неспомнати цели
568	Враќање на средства по основ на користена позајмица од правно лице
569	Враќање на средства по основ на користена позајмица од физичко лице
600	Плаќање камата од банка на основа користен ломбарден кредит за ликвидност од НБРМ
610	Плаќање камата на банка на основа користен кредит за ликвидност од банка
611	Плаќање камата (од банка) на основа користен кредит за ликвидност од банка со посредство на Пазар на пари и краткорочни хартии од вредност
612	Плаќање камата(од банка) на основа користен кредит за ликвидност од штедилница
620	Плаќање камата на основа користен краткорочен денарски кредит на правно лице
621	Плаќање камата на основа користен инвестиционен денарски кредит на правно лице
622	Плаќање камата на основа користен кредит од девизен квалитет (правно лице)
623	Плаќање камата на основа користен рамковен револвинг кредит - лимит
625	Плаќање камата на основа користен потрошувачки кредит на население
626	Плаќање камата на основа користен кредит од индивидуални земјоделски производители и сточари
627	Плаќање камата по други неспомнати кредитни основи
630	Плаќање камата на средства во депозит кај банка
631	Плаќање камата на средства во депозит по видување на правно лице кај банка
632	Плаќање камата на средства (орочен депозит) на правно лице во банка
650	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на обврски по кредит на правно лице
653	Плаќање казнена камата за ненавремено израмнување на обврски по камата на физичко лице
655	Плаќање казнена камата за ненавремено измирување на други неспомнати обврски по неплатена камата
660	Плаќање провизии на НБРМ на основа добовање на дозволи, одобренија, решенија и сл. за потреби на банки, штедилници и др. Финансиски организации
661	Плаќање провизија на комисија за хартии од вредност за добивање дозволи, решенија и сл.
663	Плаќање провизија на НБРМ за услуги во платен промет (МИПС)
666	Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет
670	Плаќање провизија на банки за отварање на акредитив
671	Плаќање провизија на банки за издавање денарска гаранција
672	Плаќање провизија на банки за издавање девизна гаранција
674	Плаќање провизија на банки за откуп на девизни средства на девизен паз
676	Плаќање провизии по други ненаведени основи
677	Плаќање премија за осигурување на депозити на физички лица
800	Уплати во готово на сопствена сметка од дневен пазар и наплата на чекови на индивидуални трговци поединци
801	Уплата во готово на сопствена сметка и наплата на чекови од дневен пазар од трговска мрежа (дуќани) на трговски претпријатија
802	Уплата (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволен касов максимум

803	Уплата на средства од благајна (поврат на средства на сопствена сметка) над дозволениот касов максимум на штедилница
810	Уплата (безготовинска) сметка на друго правно лице по фактура за фиксни режиски трошоци, весници, списанија и слично за:
811	потрошена електрична енергија;
812	потрошено греење;
813	потрошена вода;
814	телефонија;
815	наемнина за користен деловен простор;
816	весници и списанија;
817	други трошоци од оваа група на трошоци;
818	Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице за материјални трошоци
819	Други уплати за неспомнати трошоци
820	Уплата (безготовинска) на сметка на друго правно лице по договор за дело
830	Уплата (готовинска) на физички лица
831	Уплата (готовинска) на физичко лице на сопствена тековна сметка
840	Уплата (готовинска) на физичко лице на сметка на друго правно лице по фактура или без фактура за фиксни режиски трошоци, школарина, градинка и сл.
841	потрошена електрична енергија;
842	потрошено греење;
843	потрошена вода;
844	телефонија;
845	наемнина за користен деловен простор;
846	за услуги во училиште;
847	за услуги во градинка;
848	други трошоци од оваа група на трошоци;
849	Уплата на радиодифузна такса
850	Други уплати за неспомнати трошоци на физички лица
860	Исплати во готово од сопствена сметка во полза на правно лице на основа
861	Други исплати од сметка на правни лица во готово
870	Исплати во готово од сопствена сметка на физичко лице на основа на:
873	Исплата од сметка;
877	Други исплати во готово од сопствена сметка во полза на физичко лице
878	Подигање на готовина од сопствена сметка на штедилница заради исплата во готово од благајна на штедилница во полза на физичко лице
880	Готовинска исплата од порто каса
900	Пренос по основ на вложување и заедничка наплата на приходи
902	Пренос од средства на органи, организации и фондови
903	Пренос од средства на делот на правно лице и обратно
906	Враќање по основ на вложување
910	Сторнирање налози и рекламации
911	Поврат на повеќе уплатени средства
912	Исправка за поврат на средства по повеќе основи
920	Сторнирање на налог
930	Останати плаќања